

Предметна програма	<b>КОМПАНИСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФИНАНСИИ</b>				
Код	Тип на предметот	Циклус на студии	Семестар	Фонд на часови	ЕКТС
БАС-21КИФ	Задолжителен предмет	II (втор) циклус	I (прв) семестар	3+2+2	7
<b>Организатор на студиската програма:</b>	Бизнис академија Смилевски - БАС				
<b>Наставник/ Наставници:</b>	Проф. д-р Маја Кочоска Виш пред. м-р Дијана Ивановска Пржо				
<b>1. Цели на предметот и резултати согласно Националната рамка за квалификации</b>					
1.1. Цели на предметот	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разбирање на компаниските финансии и поврзаноста на финансиската функција со останатите функции во компаниите;</li> <li>Идентификување на финансиските ситуации;</li> <li>Идентификување на средствата и изворите на средства во компаниите;</li> <li>Разбирање на финансиските извештаи и нивната структура;</li> <li>Способност за креирање на финансиски планови, планирање на финансискиот резултат и финансиска анализа;</li> <li>Разбирање на инвестициите, деловните одлуки и инвестиционите алтернативи;</li> <li>Способност за избирање на инвестициони проекти и проценка на рентабилноста кај нив;</li> <li>Способност за квантификација на ризикот во инвестиционата анализа;</li> <li>Способност за планирање на буџетот, анализа и проценка на инвестиционите проекти;</li> </ul>				
1.2. Резултати согласно Националната рамка за квалификации	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дефинира деловни и финансиски односи и различни финансиски ситуации;</li> <li>Објаснува меѓусебна поврзаноста на финансиската функција со останатите деловни функции;</li> <li>Составува и анализира финансиски извештаи неопходни за работењето на компаниите;</li> <li>Составува финансиски планови;</li> <li>Планира време на траење на инвестициските проекти;</li> <li>Употребува финансиска анализа заради носење на деловни одлуки;</li> <li>Проценува рентабилност кај инвестициските проекти;</li> <li>Планира извори на финансирање;</li> <li>Составува буџет;</li> <li>Дефинира ниво на ризик во рамките на инвестиционата анализа.</li> </ul>				
<b>2. Детална содржина на предметот по поглавја и единици</b>					
КОМПАНИСКИТЕ ФИНАНСИИ И ФИНАНСИСКИОТ МЕНАЏМЕНТ			ПРОЕКТЕН ПРИСТАП КОН ИНВЕСТИЦИИТЕ		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Поим, цели и задачи на финансии</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Поим за инвестициони проекти</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поврзаност на финансиската функција со останатите функции во компаниите</li> <li>• Финансиски систем</li> <li>• Видови финансиски ситуации</li> </ul> <p><b>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ, ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поим и видови финансиски извештаи</li> <li>• Улога и значење на планирањето</li> <li>• Видови финансиски планови</li> <li>• Поим и анализа на финансиски показатели</li> </ul> <p><b>ИНВЕСТИЦИИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поим за инвестициите како двигатели за развој на бизнисот</li> <li>• Поделба на инвестициите, начини и постапки на инвестирање</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поделба и рентабилност на проектите</li> <li>• Фази и активности во инвестиционите проекти</li> <li>• Финансирање на инвестиционите проекти</li> <li>• Ризик во инвестиционите проекти</li> <li>• Анализа и оценка на инвестиционите проекти</li> </ul> <p><b>ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ПРОЕКТ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поим за буџет</li> <li>• Елементи на буџетот</li> <li>• Планирање и изработка на буџет</li> </ul>
--	---

**3. Детален опис на наставните и работните методи и распределба на расположливото време**

3.1. Форми на наставните активности	Предавања – теоретска настава	36 часа
	Вежби, семинари, тимска работа	24 часа
3.2. Други форми на активности	Проектни извештаи	24 часа
	Самостојни задачи	53 часа
	Домашно учење	53 часа
<b>ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВ ФОНД НА ВРЕМЕ</b>		<b>190 часа</b>

**4. Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот**

4.1. Начин на оценување	4.1.1. Испит	Минимум 50% присуство и активност во наставата, уредно и навреме предаден и одбранет проектен извештај	50 бодови
	4.1.2. Проектен извештај (проектен извештај + презентација)	Минимум 50% присуство и активност во наставата, уредно и навреме предаден и одбранет проектен извештај	20 бодови (15+5)
	4.1.3. Присуство и активност	Минимум 50% присуство и активност во наставата	30 бодови
	4.1.4. Друго	/	/
4.2. Формирање на оценка (бодови/ нумеричка оценка/ описна оценка)	0 - 40	5	F
	41 – 50	5	Fx
	51 – 59	6	E
	60 – 69	7	D
	70 – 79	8	C
	80 – 89	9	B
90 – 100	10	A	

4.3. Услов за слушање и полагање на предметот	Присуство и активност најмалку 50%, подготвен проектен извештај и регулирана школарина согласно Договорот за школување.
4.4. Взаемна поврзаност на предметите	/
<b>5. Јазик на кој се изведува наставата</b>	
Македонски јазик	
<b>6. Метод на следење на квалитетот на наставата</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Редовна семестрална и вонредна евалвација на изведбата на наставникот и квалитетот на наставата од страна на студентите;</li> <li>• Редовна семестрална и вонредна евалвација на изведбата на наставникот и квалитетот на наставата од страна на менаџментот;</li> <li>• Семестрална само-евалвација на изведбата на наставникот и квалитет на наставата од страна на наставникот;</li> <li>• Редовен и вонреден увид во наставата од страна на менаџментот.</li> </ul>	
<b>7. Литература</b>	
7.1. Основна литература	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кочоска М., Ивановска П.Д., (2018), Компендиум, Бизнис Академија Смилевски-БАС;</li> <li>2. Зви Боди, Алкекс Кејн, Ален Џ. Маркус (2010), Инвестиции, Табернакул.</li> </ol>
7.2. Дополнителна литература	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стенли Б.Блок, Џефри А. Харт (2008), Основи на финансиски менаџмент, Глобал комуникации;</li> <li>2. Трајкоски Б. (1990) Финансиско работење на претпријатијата, Универзитетска печатница, Кирил и Методиј”, Скопје.</li> </ol>